

"ЦРВЕНКОВСКИ ГРАДИ ПОЛИТИЧКА КАРАБИНА" ЗА СМЕНА НА ВЛАСТА

"За жал, денес во Македонија не постои јавна општествена дебата, дури и за најважните прашања за нашата земја и иднина. Наместо соочени со вакви сериозни предизвици да се поттикне, да се мотивира севкупниот интелектуален мислечки потенцијал во државата, да се ангажира, да се охрабрат соочувања на концепти и аргументи, а сè со цел да се дојде до вистинската стратегија како да се решаваат проблемите, ние се соочуваме со страв, притисоци, закани, и се промовира едно ново едноумие", истакна Бранко Црвенковски на трибината на тема: "Македонија - предизвици и перспективи".

"Спорот со Грција околу името на нашата земја, заради ригидниот и непринципиелен став на Атина, претставува пречка во остварувањето на нашите евроатлантски аспирации. Токму заради нас, заради нашите интереси, заради иднината на нашите деца, треба да се обидеме да го решиме, а не да го

одложуваме или да го замрзнуваме спорот", оценува Црвенковски.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СИЛИНАТА НА ЛИДЕРСТВОТО СЕ МЕРИ ВО УМЕШНОСТА ДА ТРАЕШ ВО ПОЛИТИКАТА, А ДА НЕ МУ БИДЕШ ЗДОДЕВЕН НА НАРОДОТ

Претседателот на Република Македонија во заминување, Бранко Црвенковски, неодамна одржа трибина во Скопје на тема "Македонија - предизвици и перспективи".

На трибината учествуваа неколку интелектуалци, кои речиси без збор се истомисленици на неговата политичка шема, односно теза дека во Република Македонија владее едноумие, чија вистина се врзува само со еден историски временски период, а тоа е античка Македонија.

Но, од друга страна, Црвенковски заборава дека со начинот на кој се решил да се бори против власта и да ја симне ВМРО-ДПМНЕ од тронот за една година, претставува опасна патека, од-

носно теза, која може да нè воведо во нов политички корсокак и така да се идентификува со сегашната владејачка конјуктура. Од тој аспект се интересни начинот и методите на кои Црвенковски ги изразува своите политички ставови, кои се дијаметрално спротивни од сегашната владејачка партија, која се наоѓа на удар на јавноста, но и на опозицијата, која очекува да ја урне власта со враќањето на Бранко. Но, прашање е како, кога и со кого тоа ќе го стори.

Одговорите на овие прашања сè уште се подготвуваат, бидејќи сојузниците мораат да се чуваат во строга тајност, зашто ако бидат откриени, тогаш планот за симнување на власта на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде разоткриен или, во нај-



НА ТРИБИНАТА УЧЕСТВУВАА ИСТОМИСЛЕНИЦИТЕ НА ЦРВЕНКОВСКИ: ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА, М-Р ЛЕОНИД НАКОВ ОД ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ЃУНЕР ИСМАИЛ, ПОЛИТИЧКИ АНАЛИТИЧАР И БРАНКО ГЕРОСКИ, НОВИНАР

мала рака, одложен за уште дополнителни 365 дена. Затоа сега само ги гледаме контурите, односно Црвенковски гради политичка карабина за смена на власта.

КРУЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

"Сакам да расчистиме некои дилеми и да дојдеме до одговорот на одредени прашања, кои заради својата важност со право ја преокупираат целата македонска јавност. Тоа се прашања од типот: Каде оди Македонија? Знаеме ли кои се нашите вистински национални и државни интереси? Се наоѓаме ли на

рес, или можеби во меѓувреме, без да ни биде соопштено, и без да биде верифицирано од народот, тие приоритети се променети? Дали спорот со Грција околу името на нашата земја е нерешлив, како што тврдат некои, или постојат одредени можности за неговото надминување? Каква ни е реалната економска состојба во државата?

Каква ни е состојбата со двата најголеми проблема со кои се соочуваме, а тоа се сиромаштијата и невработеноста? Дали таа се подобрува или во меѓувреме се влошува? Кои во моментот се или кои ќе бидат последиците од светската економска и финансиска криза врз Македонија? Правиме ли сè што можеме за да ги ублажиме тие после-

кедонија има демократска или авторитарска власт?", истакна Црвенковски на трибината во Скопје, повторувајќи ги неговите веќе познати ставови за предавниците и за патриотите на македонскиот национален идентитет.

Според шефот на државата, ова се прашања од круцијално значење за сегашноста и за нашата иднина.

"Евроатлантските интеграции се единствената алтернатива за иднината на Република Македонија. Секој поинаков концепт крие концепт за преживување и борба за гола власт, гола власт без основа. Но, не и концепт за развој на државата. Интегрирањето во НАТО е гарант за стабилноста и за безбедноста на РМ. Интегрирањето во Европската унија е предуслов и гарант за економскиот просперитет и напредок на нашата земја", потсетува Црвенковски.

"Една од најголемите грешки, или да ја наречам еден од најголемите гревови на актуелната власт, се релативизирањето и намалувањето на важноста на значењето на евроатлантските интеграции за иднината на Македонија. Однесувањето според принципот ние сакаме, но и не мораме во ЕУ и во НАТО, е нешто што ќе предизвика огромни штети за овој народ и оваа држава", повторува сè уште "некрунисаниот лидер на СДСМ".

"Спорот со Грција околу името на нашата земја, заради ригидниот и непринципиелен став на Атина, претставува пречка во остварувањето на нашите евроатлантски аспирации. Токму заради нас, заради нашите интереси, заради иднината на нашите деца, треба да се обидеме да го решиме, а не да го



Шефот на државата, Бранко Црвенковски, е загрижен поради молкот кој владее кај интелектуалната елита.

"Имаме ли ние интелектуална и академска елита, која треба да проговори за тоа во која насока се движи државата".

За Црвенковски е јасно дека станува збор за индиферентност, или можеби поради јавно искажаниот став чувствуваат страв да не го навлечат гневот на актуелната власт.

вистинскиот пат, кој ќе нè одведе до нивните остварувања? Дали интегрирањето на нашата земја во НАТО и во ЕУ и понатаму претставува стратешка определба од највисок државен инте-

дици? Дали ова е период во кој бележиме развој или сосема спротивно, уназадување на демократијата во Македонија, односно уназадување на човековите права и слободи? Дали денес Ма-

одложуваме или да го замрзнуваме спорот", оценува Црвенковски.

За него решавањето на спорот со Грција оди преку разумен компромис, односно решение со кое ќе се гарантира дека именувањето на нашиот народ и нашиот јазик е македонски.

"Со еден меѓународен сертификат, кој тоа ќе го обезбеди, ние не само што ќе го зачуваме и одбраниме, дури и ќе го зајакнеме нашиот национален идентитет. Кога веќе го спомнувам националниот идентитет сакам да предупредам на еден многу негативен процес, кој во овој период се спроведува во РМ. Имено, актуелната власт, користејќи се со етнопопулизам, со медиумски манипулации и со злоупотреба на патриотските чувства на нашите граѓани, спроведува систематска кампања, систематска операција не за зачувување, не за афирмирање, туку за редифинирање на нашиот национален код и идентитет. Се

"Во вакво историско време, кога државата минува низ големи премрежија умните глави во храмот на мудроста да молчат", вели шефот на државата, кој директно ги нападна ректорите од трите универзитети во земјата, кои застапаа зад кандидатурата на еден од учесниците во претседателските избори, бидејќи тоа ја става под прашање автономноста на највисоките образовни институции.

прескокнуваат и се минимизираат цели историски епохи на кои се фундаира нашето национално битие, нешто со што можеме со право да се гордееме пред цел свет. И сè тоа се врзува за еден дел од историјата, само за античка Македонија", полемизира со власта Црвенковски, кој не ги открива адутите - "дали се бори за тезата дека македонскиот национален код се идентификува со славјанското доаѓање на Балканот".

ОБИД ЗА МАНИПУЛАЦИЈА

"Во овој момент, економско-социјалната состојба во Македонија е влошена - вели Црвенковски, кој ги верифицира економските проблеми на земјава - се зголемува бројот на невработени, расте стапката на сиромаштија, се намалува стандардот на граѓаните. А, минатата година имавме рекорден трговски дефицит и највисока инфлација во последниве години. И, покрај сите најави за



странски инвестиции, кампањи, медиумски промоции, нив ги нема. Владата ги игнорираше опасностите од светската економска криза, во еден момент дури на неа не гледаше како на опасност, туку како на шанса за нашата економија. Под притисок на јавноста излезе со пакет мерки, кои не претставуваат ништо друго, туку уште еден груб обид за манипулација со македонската јавност. Наместо во едно вакво кризно време да штеди, таа го донесе најголемиот и 'најтрошацкиот буџет' на Македонија. Целосно ја игнорира реалноста со која се соочуваат нашите граѓани, следува

"Бизнис климата е таква што е добро полтронски да поддржуваш една политика отколку да ѝ се спротивставиш, затоа стопанствениците не реагираат на тоа што Владата е најголемиот бизнисмен во државата".

пад на производството, пад на извозот, затворање на фабрики, отпуштање на работници од работните места".

Според него, наместо Владата да ги решава проблемите со кои се соочуваат нашите граѓани, таа се решила за перманентна агресивна медиумска кампања, која создава лажна слика и претстава, односно создава виртуелна реалност.

"Таа се обидува да им ги пере мозоците на нашите граѓани, и да ги корумпира сопствениците на медиумите. Таа промовира само една, а тоа е нивната вистина, нивната политика, која ја сметаат за правилна и патриотска.

Сите оние кои имаат поинакви ставови од оној на власта се дискредитираат, се изложуваат на јавен линч, се прогласуваат за предавници, за странски платеници, а во најмала рака за 'кочничари' на реформите и на напредокот

на земјата", се повторува Црвенковски.

Опозицијата се третира не како неопходен фактор во демократијата, туку како зло кое треба да се искорени.

"За жал, денес во Македонија не постои јавна општествена дебата, дури и за најважните прашања за нашата земја и иднина. Наместо соочени со вакви сериозни предизвици да се поттикне, да се мотивира севкупниот интелектуален мислечки потенцијал во државата, да се ангажира, да се охрабрат соочувања на концепти и на аргументи, а сè со цел да се дојде до вистинската стратегија како да се решаваат проблемите, ние се соочуваме со страв, притисоци, закани, и се промовира едно ново едноумие.

Јас знам дека на многу луѓе не им е лесно, јас знам дека многумина соочени со тоа што се можат да изгубат се решаваат да истрпат и да наведнат глава. Ама до кога почитувани граѓани? Како што гледаме, ова лудило не запира, туку напротив зема сè поголем замав.

Ова лудило наведува на ситуации во кои што и да направите преземате ризик. Но, најголем ризик е ништо да не направите, ова е, како што некои рекле, момент кога секој човек мора да ја донесе својата одлука и со неа да живее до крајот на својот живот. Јас мојата одлука одамна ја донесов. Јас точно знам која е мојата задача и точно знам што ќе правам во наредниот период. Верувајте ми точно знам и како ќе заврши целата оваа работа".

Бранко Црвенковски ги зацртал своите идни чекори, но како тргнал да ги чисти полтроните, не знаеме како ќе заврши неговата работа, бидејќи прво мора да ја среди својата партија, а потоа да ги построи должниците (бизнисмени), кои во овој момент мудро молчат и јавно не го поддржуваат неговиот атак врз власта. Тоа значи дека Црвенковски го презел ризикот за смена на премиерот Никола Груевски.